

Примено: 03 02 2016			
Орг. Един.	Број:	Прилог:	Вредност:

До:
Влада на Р.Македонија

Предмет: Барање

Почитувани,
Барам:

1. Владата на Република Македонија, веднаш да донесе Одлука за поништување на нејзината Одлуката бр. 42-12651/1 од 22.12.2015 година, објавена во Службен весник на Република Македонија бр. 227/2015, со што и формално ќе се спречи отуѓувањето на Офицерскиот дом во Битола;
2. Офицерскиот дом во Битола, да се даде на користење на Битола и битолчани;
3. Да се издвојат потребните финансиски средства од Буџетот на Р.Македонија за реконструкција на Офицерски дом - Битола.

Офицерскиот дом - Битола има статус споменик на културата од 1977 година, има историска вредност, архитектонски вредности, има големо значење за локалната заедница во Битола и за Република Македонија.


Со Законот за прогласување на старото градско јадро на Битола за културно наследство од особено значење¹, којшто за жал има одложена примена од 08.10.2016 година, Офицерскиот дом во Битола ќе се ревалоризира како културно наследство.

Според член 51 од Законот за заштита на културното наследство јасно е нормирано дека „Културно наследство од особено значење во државна сопственост не смее да се отуѓува.“

Барам Владата да го земе предвид сето ова, како и јасната оределба на граѓаните на Битола кои се против продажба на Офицерскиот дом Битола и да не го користи правниот вакуум за да го отуѓи Офицерскиот дом во Битола, спротивно на Законот што треба да стапи на сила.

Офицерскиот дом е споменик од прв ранг во Битола. Наместо Владата да посегне по оттуѓување на објектот на Офицерскиот дом во Битола, спротивно на интересите и волјата на граѓаните на Битола, неопходна е негова реконструкција и реставрација со посебен режим на заштита од прв степен, со цел зачувување во неговата изворна состојба и континуирана грижа од државата.

Скопје,
03.02.2016



М-р Александар Кирацовски
Дополнителен заменик на министер за
информатичко општество и администрација
во Владата на Р.Македонија

¹ Службен весник на Република Македонија, бр. 169/2015